

# SKOPJE city walk

## СООПШТЕНИЕ ДО МЕДИУМИТЕ

Скопје, 21 август 2013 година

### Skopje City Walk: Прв водич за пешачка рута низ Скопје

Првиот водич за пешачки рути низ Скопје е објавен ова лето од холанѓанките Сане ван ден Хеувел и Линда Порт. Овој водич на англиски јазик нуди две прошетки низ градот, едната низ старата чаршија а другата низ центарот на градот. Skopje City Walk содржи и мапа на која се забележани двете рути како и многу други корисни информации.

Според авторките на водичот, Скопје е град кој заслужува да има ваков туристички водич, како и повеќето европски градови: “Во Холандија скоро секој град има своја пешачка рута. Со таква брошура можеш на ефтин и лесен начин сам да откриеш еден град. Во Скопје тоа до сега го немаше. За нас кои живееме во Скопје тоа и не е проблем, но за туристите е многу потребно и корисно. Особено затоа што градот нуди толку многу новости во рамките на проектот Скопје 2014. Затоа ја започнавме оваа иницијатива.”

Skopje City Walk чини 200 денари и може да се купи во Музејот на македонската револуционерна борба и во книжарницата Култура. Наскоро бројот на продажни места ќе се зголеми, а заинтересираните ќе можат да ја погледнат и дигиталната верзија на англиски и холандски јазик. Доколку постои интерес, водичот ќе биде преведен и издаден и на други јазици.

Според авторките, идејата наидува на голем интерес: “Сите на кои им кажуваме за нашата брошура ја прифаќаат идејата со голем ентузијазам, затоа што сфаќаат дека таков водич недостасуваше во Скопје. И самите сме задоволни од крајниот резултат, кој изгледа одлично. Единственото што останува да направиме, е да го промовираме водичот Skopje City Walk. Нашата е-книга помага во меѓународната промоција, но би било добро доколку туристите можат на повеќе места во центар да ја купат брошурата” – вели Сане.

Дали сакате за дознаете повеќе или да добивате информации за новите продажни места? Следете го Skopje City Walk на facebook или twitter. Дали сакате да ја продавате брошурата или да ја нудите на вашите странски гости? Контактирајте не на [www.skopjecitywalk.com](http://www.skopjecitywalk.com). Таму можете да ја купите и дигиталната верзија на Skopje City Walk.

---

Белешка за уредниците:

За повеќе информации, контактирајте не на [skopjecitywalk@gmail.com](mailto:skopjecitywalk@gmail.com)